

Откако се расчисти маглата за и околу некакви тајни разговори, сега веќе конечно е јасно. ВМРО-ДПМНЕ на избори излегува со својот кандидат Ѓорѓе Иванов, додека најголемата опозициона партија со некогашниот министер за внатрешни и надворешни работи во владите на СДСМ, професорот Љубомир Фрчкоски. Сега веќе е сосема јасно дека овие две имиња ќе бидат главниот стожер на претседателската трка, се разбира, доколку ги гледаме од оној агол дека двајцата се предложени од страна на двете најголеми партии во Македонија, но во исто време не смееме да заборавиме дека изборите, по правило, носат изненадувања. Пред сè, поради фактот што имаше повеќе пријавени кандидати, а само едно столче. Покрај веќе утврдените кандидати на СДСМ и на ВМРО-ДПМНЕ, Ѓорѓе Иванов и Љубомир Фрчкоски, тука е и поранешниот министер за внатрешни работи од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, Љубе Бошкоски, кој сам ќе се бори на изборите.

Изненадувањето можеби најмногу е кај кандидатот за претседател од редовите на Либерално-демократската



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

партија, Нано Ружин, кој и покрај тоа што има партија зад себе, сепак тешко успеа да ги собере десетте илјади потписи. Причините за ваквиот развој на настаните лежат во самиот Ружин. Имено, да не заборавиме дека тој беше истакнат член на СДСМ, кој поради прифаќањето на амбасадорската функција во НАТО, од страна на тогашната Влада на ВМРО-ДПМНЕ, беше исклучен од партијата. Неговото сегашно кандидирање од страна на една друга партија, односно ЛДП, за многумина не е прифатливо. Од една страна, членовите и симпатизерите на СДСМ не можат да го дадат својот глас за него затоа што најголемата опозициона партија веќе има свој кандидат додека, пак, членовите на ЛДП очигледно не беа моќни да дојдат до бројката десет илјади.



ЃОРЃЕ ИВАНОВ

трката за претседател на Република Македонија, која ниту помалку ниту повеќе на самиот старт се искачи на единаесет. Не дека на претходните претседателски изборни циклуси понудата била помала од тројца, но годинашнава се чини дека ги надмина сите досегашни рекорди. Всушност, докажа дека и покрај тоа што на претседателската функција ѝ е намален значителен број надлежности, таа сепак сè уште е атрактивна за не мал број апликанти.

Столчето на првиот човек на државата, која поради малите или, пак, недефинираните надлежности често пати ја споредуваат со онаа на англиската кралица, сепак се покажа како многу атрактивна. Всушност, тоа го покажа бројката од единаесет пријавени кандидати, од кои половина беа свесни дека шансите да седнат во неа им се повеќе од мали. Но, затоа, пак, промоцијата која дел од нив можат да ја направат за себе, за само еден месец, очигледно е доволна за некои кандидати да се одлучат да трчаат полноправно со останатите, кои имаат многу повеќе шанси да го освојат тронот. Иако, како што потенцирав, ова се навистина неизвес-

КАМПАЊА МЕЃ И СЛОВЕНСК

Доколку до вчера мислевме дека и овој турнус на избори ќе биде уште една здодевна и тажна македонска сага или, пак, презентација на она што претставува македонско поимање на изборен процес, веројатно се излажавме. Благодарение на инвентивноста на политичките партии и, пред сè, на желбата на многумина истакнати и помалку истакнати личности, можеме слободно да кажеме дека ќе имаме интересни и неизвесни претседателски избори. Доказ за ваквата теза е бројката на пријавени кандидати за

ни избори, во кои сите почнуваат од нула, не само поради големиот број пријавени кандидати, туку повеќе поради тоа што дел од нив настапуваат како независни, што несомнено отвора нова страница во македонската политика.

Страница која говори за промена на досегашната практика да се излезе само со партиски кандидат, кој многу често однапред го диктираше темпото не само на изборната кампања, туку и на исходот на изборните резултати. Дека нешто се менува може да се види и од



ЉУБОМИР ФРЧКОСКИ



ИМЕР СЕЛМАНИ

комисија, активно работеа на нивно собирање. Кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ, Горѓе Иванов, прв ги собра потписите. Нешто подоцна истото го направија и Љубомир Фрчкоски, Имер Селмани, Миреше Хоџа и Љубе Бошкоски. Слаѓана Тасева, пак, не успеа да ги собере потписите, ѝ се налути на власта, за која, како што рече, ѝ правела значителни опструкции. Нејзиниот револт беше насочен кон местата каде се собираа граѓанските потписи каде, како што таа истакна, се делеле и субвенциите на Владата, што според Тасева ги збунувало граѓаните.

Изненадувањето можеби најмногу е кај кандидатот за претседател од редовите на Либерално-демократската партија, Нано Ружин, кој и покрај тоа што има партија зад себе не успеа брзо да ги собере десетте илјади потписи. Причините за ваквиот развој на настаните лежат во самиот Ружин. Имено, да не забораваме дека тој беше истакнат член на СДСМ, кој поради прифаќањето на амбасадорската функција во НАТО, од страна на тогашната Влада на ВМРО-ДПМНЕ, беше исклучен од партијата. Неговото сегашно кандидирање од страна на една друга партија, односно ЛДП, за многумина не е прифатливо. Веројатно тука и лежеше проблемот во собирањето на потписите. Од една страна, членовите и симпатизерите на СДСМ не можеа да го дадат својот глас за него, затоа што најголемата опозициона партија веќе имаше свој кандидат додека, пак, членовите на ЛДП очигледно не беа моќни сами да дојдат до бројката десет илјади. Првенствено поради фактот што и тие не го прифаќаат Нано Ружин за свој кандидат, иако токму тој е личноста која зад себе има навистина одлично портфолио. Седум години амбасадор на Република Ма-

промената на изборниот цензус за избор на претседател, кој од педесет се намали на четириесет проценти, што можеби е само почеток во промените кои би следувале. Истрајноста на албанските политички партии да не дозволат укинување или, пак, драстично намалување на изборниот цензус, го потврди јавното-тајно правило дека албанскиот политички кампус практично претседателските избори ги гледа како совршен проект за надмудрување со македонските партии, односно исполнување на некои нивни дамнешни желби!

СДСМ - ФРЧКО, ВМРО-ДПМНЕ - ИВАНОВ

Приказната дека премиерот Никола Груевски, односно ВМРО-ДПМНЕ има таен договор со лидерот на ДУИ, Али Ахмети, во 2014 година претседателот на Република Македонија да биде Албанец, паѓаат во вода. Оваа инсинуација, произведена во некој подрум, навистина беше добра забава изминативе не-

одлука ДУИ покажа дека нема договор со ВМРО-ДПМНЕ, а најголемата владајќа партија потврди дека има намера најдемократски да се избори за својот кандидат во оваа претседателска трка.

Откако се расчисти маглата за и околу некакви тајни разговори, сега веќе е конечно јасно. ВМРО-ДПМНЕ на избори излегува со својот кандидат Горѓе Иванов, додека најголемата опозициона партија со некогашниот министер за внатрешни и надворешни работи во владите на СДСМ, професорот Љубомир Фрчкоски. Сега веќе е сосема јасно дека овие две имиња ќе бидат главниот стожер на претседателската трка, се разбира, доколку ги гледаме од оној агол дека двајцата се предложени од страна на двете најголеми партии во Македонија, но во исто време не смееме да забораваме дека изборите, по правило, носат изненадувања. Пред сè, поради фактот дека има единаесет пријавени кандидати, а само едно столче.

Покрај веќе утврдените кандидати на СДСМ и на ВМРО-ДПМНЕ, Горѓе Иванов и Љубомир Фрчкоски, во трката за претседател се вклучува и поранешниот министер за внатрешни работи од

У АНТИЧКИТЕ КОРЕНИ АТА ПИСМЕНОСТ!

колку дена, речиси за сите медиуми. Дотолку повеќе што со неа се сакаше да се прикаже некаков договор со кој кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ, Горѓе Иванов, треба да победи уште во првиот круг, се разбира, со гласовите на владајќата албанска партија, а за возврат на наредните претседателски избори, Република Македонија да добие претседател од албанско етничко потекло. Но, сè ова се покажа како лага. Најголем доказ всушност беше истакнувањето на Агрон Буџаку како кандидат за шеф на државата од редовите на ДУИ. Со оваа

редовите на ВМРО-ДПМНЕ, Љубе Бошкоски, кој сам ќе се бори на изборите.

РУЖИН БЕЗ ПОТРЕБНАТА ПОДДРШКА!?

Сите кандидати за претседател, кои согласно утврдената изборна регулатива мораа да соберат десет илјади граѓански потписи, со кои практично и се легитимираат пред Државната изборна

кедонија во НАТО, и награден амбасадор за успешност од страна на Брисел. Но, тие препораки очигледно кај нас не важат!

ИМЕТО ГЛАВНА ТЕМА ЗА ИЗБОРИТЕ

За секого има место во изборната трка. Секој има право, се разбира, доколку законски му е дозволено, да се вклучи во изборната трка и да го освои местото претседател на Република Ма-

кедонија. Токму затоа и имавме единаесет кандидати. Сепак, за многумина однапред беше јасно, со оглед на нашата политичка сцена, дека во вториот изборен круг повторно ќе видиме битка на двајцата најмоќни кандидати, односно на двете најголеми политички

КАКО ДО РЕШЕНИЕ?

Но, доколку се задржиме на Иванов и на Фрцкоски, што би можеле да очекуваме на овие избори? Факт е дека кампањата сè уште не е почната, но горе-долу веќе се исцртуваат контурите по кои таа би се движела, се разбира, доколку судиме според досегашните изјави и ставови на двајцата кандидати. Значи, нема сомнение дека Љубомир Фрцкоски како кандидат на опозицијата, ќе се обиде со сите сили и расположливи средства да ја нападне Владата на Никола Груевски, како Влада која според неговите зборови нè турка во изолација, наспроти ставовите на опозицијата, која е подготвена за изнаоѓање брзо решение со Грција, во врска со спорот кој го имаме со оваа земја за нашето уставно име. Од другата страна, пак, ќе го имаме кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ, Ѓорѓе Иванов, кој ја застапува тезата на власта, дека не смееме да правиме компромис за нашето име, идентитет и јазик.

партии. Станува збор за СДСМ и за ВМРО-ДПМНЕ, односно за Ѓорѓе Иванов и за Љубомир Фрцкоски. Оваа приказна досега е видена на сите досегашни претседателски избори, а истата се очекува да се случува и на овие, се разбира,



доколку не се случи некој преголем пресврт по обамоманијата, која делумно ја зафати и Република Македонија, иако за такво нешто сè уште е рано.

Но, доколку се задржиме на Иванов и на Фрцкоски, што би можеле да очекуваме на овие избори? Факт е дека кампањата сè уште не е почната, но горе-долу веќе се исцртуваат контурите по кои таа би се движела, се разбира, доколку судиме според досегашните изјави и ставови на двајцата кандидати. Значи, нема сомнение дека Љубомир Фрцкоски како кандидат на опозицијата, ќе се обиде со сите сили и расположливи средства да ја нападне Владата на Никола Груевски, како Влада која, според негови зборови, нè турка во изолација, наспроти ставовите на опозицијата, која е подготвена за изнаоѓање брзо решение со Грција, во врска со спорот кој го имаме со оваа земја за нашето уставно име. Од другата страна, пак, ќе го имаме кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ, Ѓорѓе Иванов, кој ја застапува тезата на власта, дека не смееме да правиме компромис за нашето име, идентитет и јазик.

Ваквата поделеност говори за фактот дека главната приказна или борбата на ставови за овие избори ќе се бие околу темата името на државава, кој е проблем со кој се занимаваме веќе долги години, а чија експлозија ја доживеавме последнава година, односно за време на Самитот на НАТО, каде Македонија извиси токму поради овој проблем. Зна-

ДВА КОНЦЕПТА

Фрцкоски и Иванов нема да се препираат само за темата името, за која имаат различни ставови. Нивните сегашни изјави говорат дека во текот на кампањата ќе се соочиме и со нивните различни ставови во врска со корените на етничките Македонци. Или, подобро речено, ќе се соочиме со античките корени и словенската писменост. Барем засега оваа теза упорно ја турка Фрцкоски, посочувајќи дека има намера да ги оспорува нашите антички корени и да ја истакнува словенската писменост.

чи, името се искачува на врвот на приоритетната агенда на Иванов и на Фрцкоски! Ќе ги слушнеме, по кој знае којпат, различните гледишта за решението на овој проблем, кој воопшто не е мал. Напротив, доколку судиме според пораките кои ни ги испраќаат европските емисари, можеме да заклучиме дека, за жал, овој проблем станува приоритет за сите понатамошни движења напред на Република Македонија.



DA ADNAN REISEN
STUTTGART

Freiburg
OFFENBURG
KARLSRUHE
STUTTGART
ULM
AUGSBURG
MÜNCHEN
KUMANOVO
SKOPJE
GOSTIVAR
KICEVO
VERBINDUNG MIT
SPOJUVANJE SO
STRUGA PRILEP
OHRID BITOLA

Adnan Reisen
Büro Kicevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil 075 / 742 721
070 / 711 788
Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 76 93
Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48
Sekoja sreda, petok i nedela
Germanija - MAKEDONIJA
Sekoja sreda, sabota i nedela
Makedonija - GERMANIJA



Informacii od 900 do 2100
Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20
www.dautoski.de

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH